



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н. СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. фак. 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 27 јуни 1984

Скопје

Број 23

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500. динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

334.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година.

Бр. 08-1764

26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 25/77) во член 126 став (1) зборот „десет“ се заменува со зборот „педесет“, а во став (2) зборот „сто“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 2

Во член 137 став (4) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 3

Во член 143 став (2) зборот „петстотини“ се заменува со зборовите: „две илјади и петстотини“.

Член 4

Во член 144 став (1) зборот „десет“ се заменува со зборот „педесет“, а во став (2) зборот „педесет“ се заменува со зборовите: „двесте и педесет“.

Член 5

Во член 156 став (2) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 6

Во член 160 став (3) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 7

Во член 161 став (2) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 8

Во член 162 став (1) зборот „сто“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 9

Во член 165 став (2) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 10

Во член 166 став (1) зборот „десет“ се заменува со зборот „педесет“, а во став (2) зборот „сто“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 11

Во член 168 став (2) зборот „петстотини“ се заменува со зборовите: „две илјади и петстотини“.

Член 12

Во член 177 став (4) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 13

Во член 178 став (2) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 14

Во член 179 став (2) зборот „триесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“.

Член 15

Во член 185 став (1) зборот „десет“ се заменува со зборот „педесет“, а во став (2) зборот „сто“ се заменува со зборот „петстотини“.

Член 16

Во член 239 став (1) зборот „десет“ се заменува со зборот „педесет“.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој закон започнатите постапки ќе продолжат да се водат се до правосилноста на одлуката пред судовите надлежни според досегашните прописи, иако со оглед на измената на вредносните износи за водење на постапката навистина е надлежен друг суд.

Ако повисокиот суд ја укине одлуката, предметот ќе му се отстапи на вистински надлежниот суд.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

335.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за обезбедување средства за изградба на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година.

Бр. 08-1790
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Во Законот за обезбедување на средства за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 23/83) по член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Дел од средствата, што се обезбедуваат со овој закон, потребни за изготвување на студии, истраги и инвестиционо-техничка документација за објектите од Програмата, Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија ќе ги дава на корисниците со обврска за враќање, по активирање на соодветниот електроенергетски објект, под услови утврдени со член 7 на овој закон.“

Средствата од став 1 на овој член ќе се опфатат со инвестиционата програма и со кредитната одлука за изградба на објектот.

За објектите што нема да започнат со изградба во периодот до 1995 година, потрошените средства за студии, истраги и инвестиционо-техничка документација, корисниците ќе ги вратат на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија во рок од 10 години и каматна стапка од 4 отсто годишно, почнувајќи од 1 јануари 1996 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

336.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕПУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешуваат од должноста судии на Стопанскиот суд на Македонија:

Живко Стефановски, поради избор на друга функција и

Димитар Кожинков, поради одење во пензија.

Разрешувањето се врши со важност од 30 јуни 1984 година.

За судии на Стопанскиот суд на Македонија се избираат:

Божана Нацева, судија на Окружниот стопански суд во Скопје и

Мирјана Карева, судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1769
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

337.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За републички советници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се именуваат: Живко Мартиноски, секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и Велчо Тодосиоски, самостоен советник во Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1789
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

338.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕПУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат од должноста судии на Окружниот стопански суд во Скопје:

Божана Нацевска, поради избор во друг орган и Мирјана Карева, поради избор во друг орган.

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Бранко Ордановски, судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

Катица Гошева, судија на Општинскиот суд Скопје I во Скопје и

Александар Јаниќ, судија на Општинскиот суд Скопје II во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1787
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

339.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста заменик јавен обвинител во јавното обвинителство на Македонија Блаже Милошевски, поради исполнување услови за пензија.

За заменици јавни обвинители во Јавното обвинителство на Македонија се именуваат:

Горѓи Зарков, дипломиран правник, член на Работоводен орган на „Тиквеш“ — Кавадарци и Васил Велковски, дипломиран правник — виш предавач на Економскиот факултет во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1768
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

340.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува од должноста окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје Јован Трпеновски, поради именување на друга должност.

За окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје се именува

Марко Бундалевски, заменик окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1788
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

341.

Врз основа на Законот за наградата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ број 32/68, 31/74 и 11/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА НАГРАДАТА „МИТО ХАџИ ВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“**

I

Висината на паричниот износ на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“ се утврдува на 30.000 динари.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на паричниот износ на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“ број 06-1112 од 18 април 1978 година („Службен весник на СРМ“ број 15/78).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1754
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

342.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на СРМ“ број 36/77 и 11/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

I

Висината на паричниот износ на наградата „Климент Охридски“ се утврдува:
— на поединец или група творци: 30.000 дин.
— на организации 70.000 дин.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на паричниот износ на наградата „Климент Охридски“ број 06-1113 од 18 април 1978 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1756
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

343.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за наградата „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

I

Висината на паричниот износ на наградата „11 Октомври“ се утврдува:

- на поединец или група творци 35000 дин.
- на поединец за животно дело 60000 дин.
- на организација на здружениот труд 80000 дин.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на паричниот износ на наградата „11 Октомври“ број 06-1110 од 18 април 1978 година („Службен весник на СРМ“ број 15/78).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1755
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

344.

Врз основа на член 6 од Законот за наградата „25 Мај“ („Службен весник на СРМ“ број 16/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“

Се разрешуваат членовите на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“, поради истек на мандатот:

Предраг Кушевски,
Ванчо Цветковски,
Елизабета Божиновска,
Цавид Беговски,
Насте Настев,
д-р Саво Цветковиќ,
Атанас Костовски,
Тања Тудурковска,
Драган Мурцев,
Симон Наумовски и
Азис Шеху.

За членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ се именуваат:

Томислав Димишковски, член на Претседателството на конференцијата на „Партизан на Македонија“ — Скопје,

Ристо Јанев, претседател на Сојузот на организациите за физичка култура од Титов Велес,

Љубица Кузмановска, претседател на Секцијата за физичка култура на ОК на ССРМ — Куманово,

Афрдита Мимидиновска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Саво Миронски, член на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на организациите за физичка култура на Македонија,

Аце Коцевски, член на Претседателството на Републичката конференција на ССММ,

Љупчо Самоников, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Рада Армуш, кошаркарка на КК „Студент“ — Скопје,

Горан Србиновски, одбојкар на ОК „Вардар“ — Скопје и член на Државната репрезентација на Југославија,

Сотир Костов, секретар на РК на СССМ и
Гоце Сипковски, спортски новинар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1786
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

345.

Врз основа на член 47 од Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 14/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Советот за општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Советот) има 17 членови.

2. Во Советот по еден делегат делегираат Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје и Универзитетот во Витола.

3. Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе именува 10 членови од редот на научните, стручните и јавните работници.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1780
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседагел
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

346.

Врз основа на член 46 од Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 14/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За членови на Советот на општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Република Македонија се именуваат:

Лепосава Петровска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, делегирана од Собранието на СРМ,

Икмет Крифца, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ, делегиран од Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Ратка Бакалиноска, член на Советот на Републиката, делегирана од Републиката конференција на ССРМ,

Илија Зафировски, делегиран од Сојузот на синдикатите на Македонија,

Слободан Арнаудовски, претседател на Одборот за информирање и информациониот систем, делегиран од Стопанската комора на Македонија (директор на ООЗТ за АОП при „ОХИС“ — Скопје,

д-р проф. Ѓорѓи Демировски, професор на Електротехничкиот факултет во Скопје, делегиран од Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје и

м-р Јосиф Лозановски, виш предавач на Економскиот факултет во Прилеп, делегиран од Универзитетот во Битола.

Од редот на научните, стручните и јавни работници се именуваат:

м-р Максим Ангелевски, директор на Секторот за студии и развој на Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје,

проф. Димитар Битраков, декан на Математичкиот факултет — Скопје,

инж. Димитар Зимовски, заменик директор на РО „Електромонтажа“ — Охрид,

Маргарита Јовановиќ, раководител на Рефералниот центар на Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје,

Васко Костојчиновски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

д-р Драган Михајлов, доцент на Електротехничкиот факултет — Скопје,

инж. Трајче Мукастов, директор на Работната заедница „Информатика“ на Работната организација „Алкалоид“ — Скопје,

м-р Златка Поповска, предавач на Економскиот факултет — Скопје,

Саид Саид, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација и

д-р Благоја Старковски, научен советник во Економскиот институт — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1779
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

347.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ број 46/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се разрешуваат претседателот и членовите на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство, поради истекот на времето за кое се именувани:

а) претседател м-р Михајло Донеv;

б) членови:

— Димче Анастасовски,

— дипл. инж. агр. Филип Арсовски,

— инж. агр. Јашар Аме,

— Александар Драго,

— Јован Ангелов,

— Слободан Бурназовски,

— дипл. инж. агр. Илија Дојчиновски,

— Славе Димев,

— инж. агр. Димитар Донеvски,

— инж. агр. Борче Ѓорѓиеvски,

— Бедри Елмази,

— инж. агр. Благоја Илиев,

— Бранислав Стојков,

— инж. агр. Димитар Јовановски,

— дипл. инж. агр. Крсто Коциќ,

— Јовица Николиќ,

— инж. агр. Пецо Никодиеvски,

— инж. агр. Митко Прчков,

— Боро Попов,

— инж. агр. Димитар Паликрушев,

— Петар Поповски,

— инж. агр. Крсте Ристевски,

— Илија Теохарев,

— инж. агр. Владо Стаменов,

— Тошо Симовски,

— инж. агр. Велко Ташковски,

— дипл. економ. Добрица Трајановски,

— д-р инж. Ташко Таковски,

— Митко Трендафилски,

- инж. агр. Методи Златков и
- Михајло Шилевски.

За претседател и членови на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство се именуваат:

а) за претседател:

— м-р Киро Докузовски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина „Карпош“ — Скопје.

б) за членови:

— Борче Алексовски, раководител на ООЗТ „Кооперанти“ при ЗИК „Лозар“ — Титов Велес.

— Благоја Алчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален земјоделец од с. Могила Битола,

— инж. Јован Ангелов, директор на ООЗТ „На кооперанти“ при ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш,

— Газмен Ајдарага, генерален директор на ЗК „Прогрес“ — Дебар,

— Мемет Абдуламита, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален земјоделец од с. Боговиње, Тетово,

— Драган Бајалски, директор на ООЗТ „Пестициди“ при РО „ОХИС“ — Скопје,

— Данило Бакрачевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, дипл. економист на работа во ХЕ „Глобочица“ — Струга,

— инж. агр. Киро Бубевски, претседател на Собранието на општина Берово,

— инж. агр. Славе Госевски, директор на ЗИК „Сандански“ — ООЗР „Напредок“ — Делчево,

— инж. агр. Герасим Димитров, на работа во органот на управата на Собранието на општина Винаца,

— инж. агр. Димитар Доневиќ, на работа во ООЗТ Институт за лозарство и винарство при Земјоделскиот факултет во Скопје,

— Мирослав Доневиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален земјоделец од с. Зрновци — Кочани,

— инж. агр. Димитар Златковски, член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за земјоделство при Собранието на општина Штип,

— агр. Мирко Јовески, директор на Земјоделското стопанство „Кичево“ — Кичево,

— инж. агр. Перо Ковачевски, вработен во Секретаријатот за стопанство при Собранието на општина Охрид,

— Мијалче Мијалков, вработен во Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство — Кратово,

— Марин Миленковски, директор на Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Крушево,

— инж. Јовица Николиќ, директор на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство — Кочани,

— Никола Паракеов, директор на ООЗТ „Кооперација“ при АК „Тиквеш“ — Кавадарци,

— Петар Поповски, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство при Собранието на општина Битола,

— инж. Симеон Ристовски, советник по земјоделство во Извршниот совет на Собранието на општина Тетово,

— Крсте Ристовски, директор на Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Гостивар,

— Ристо Рувчевски, директор на ЗЗ „Пешница“ с. Локвица — Македонски Брод,

— инж. агр. Љубомир Спасовски, шеф на Отсекот за земјоделство на Секретаријатот за стопанство и општествено планирање при Собранието на општина Куманово,

— инж. агр. Трајче Спасовски, вработен во ЗОИЛ „Македонија“ — експозитура Крива Паланка,

— Тодор Симовски, раководител на Службата за унапредување на индивидуалното земјоделство — Ресен,

— инж. Благоја Стефановски, на работа во Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Демир Хисар,

— Горѓи Стоилов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, индивидуален земјоделец од с. Смолари Струмица,

— инж. агр. Блаже Стојанов, директор на ЗЗ „Методи Митевски — Брицо“ — Гајранци, Пробиштип,

— инж. агр. Илија Теохарев, директор на ООЗТ „Кооперација“ при ЗИК „Повардарие“ — Неготино,

— инж. агр. Костадин Тасков, директор на ООЗТ „На кооперантите“ при ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе,

— Тодор Туцаров, делегат во Соборот на месните заедници на Собранието на општина „Гази Баба“ на работа во Институтот за поделство и градинарство при Земјоделскиот факултет во Скопје,

— инж. агр. Миле Косев, вработен во Деловната заедница „Гевгелиски котлини“ Гевгелија и

— Димче Чавкароски, вработен во Институтот за тутун во Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1778

26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

348.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошка клиника — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

д-р Борка Кишманова,

Раде Давчев, и

Ахмед Хамди.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошка клиника — Скопје, се именуваат:

Шпреса Балаж, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Коце Доневиќ, член на Претседателството на Општинскиот совет на ССМ — општина „Центар“ вработен во „Треска-мебел“ — Скопје и

Витомир Јорданов, секретар на Собранието на општина „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1776

26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

349.

Врз основа на член 35 од Законот за организирање на високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски болести, поради истек на времето за кое се именуваат:

Фанија Јовановска,
Тихо Георгиевски и
Афрдита Мимидиновска.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски болести се именуваат:

Глигор Глигоров, раководител на Службата за старателство во Центарот за социјални работи на град Скопје,

Катерина Василева, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ „Кисела Вода“ — Скопје и

Софија Стефановска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје, вработена во Детската градинка „13 Ноември“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1775
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

350.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кож-

ни и венерични болести во Скопје поради истек на времето за кое се именуваат:

д-р Перо Лумбаровски,
Марика Ристова и
д-р Иса Салиу.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести во Скопје се именуваат:

Чедо Георгиевски, член на Претседателството на Републиката конференција на ССРМ,
Загорка Трајчевска, член на Претседателството на Советот на ССМ и
Јорданка Кардале, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработена во РО „Макпетрол“ увоз-извоз Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1774
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

351.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА — СКОПЈЕ**

За членови на Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија во Скопје се именуваат:

Дема Галип, член на Советот на Републиката,
Љубомир Велевски, дипломиран правник, началник на Заедничките служби при Собранието на општина „Гази Баба“ — Скопје и

Гулистана Јумеровска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1773
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

352.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат претставниците на општествена заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

инж. агр. Стојче Митровски,
инж. агр. Трајче Еленов и
Момчило Стојанов.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство се именуваат:

Никола Столев, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за стопанство при Собранието на општина „Чаир“ — Скопје,

Мито Теменугов, член на Советот на Републиката и

Ристо Крунговски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1772
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

353.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

За членови на Комисијата за избор на декан на Правниот факултет во Битола се именуваат:

Стеван Ацески, раководител на Меѓуопштинскиот судија за прекршоци — Прилеп и

Вера Балтова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, статистичар во Заеднички служби во РО „Битолатекс“ — Битола.

За членови на Комисијата за избор на декан на Техничкиот факултет во Битола се именуваат:

Илија Алушевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола и

Тодор Пирузев, директор на техничка комерција при „Електромонтажа“ — Охрид.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1781
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

354.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74, 46/74 и 2/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ**

За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Економскиот институт во Скопје се именуваат:

Александар Груевски, член на Советот на Републиката и
Иван Митровски, потпретседател на Собранието на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1782
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

355.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС**

За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас се именуваат:

Александар Донеv, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и Мире Блажевски, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1783
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

356.

Врз основа на член 641 став 2 од Законот за здружениот труд, а во врска со член 30 став 2 од Законот за електростопанството („Службен весник на СРМ“ број 10/78), Собранието на СР Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА СОЗТ „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ БРОЈ 1043/XI/10 ОД 26 АПРИЛ 1984 ГОДИНА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА РО „ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ ВО ЗГОЛЕМЕНАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА И ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ИСТАТА

1. Се запира извршувањето на Одлуката на Работничкиот совет на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје број 1043/XI/10 од 26 април 1984 година за утврдување на учеството на РО „Електромакедонија“ — Скопје во зголемената цена на електричната енергија.

2. Да се поведе постапка за оценување на законитоста на Одлуката на Работничкиот совет на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје број 1043/XI/10 од 26 април 1984 година за утврдување на учеството на РО „Електромакедонија“ — Скопје во зголемената цена на електрична енергија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1753
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

357.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАКААТ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Се дава согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат на моторни и приклучни возила, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта на 13 декември 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1765
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

358.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 31 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се усвојува Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија.

Се овластува претседателот на Републичкиот комитет за труд Андон Мојсов, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го потпише Општествениот договор во предложениот текст.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1763
27 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

359.

Врз основа на член 142 став 3 и 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ

Се разрешува од член на Комисијата за претставки и предлози

Благоја Бојацки, поради престанок на делегатската функција.

За член на Комисијата за претставки и предлози се избира

Михаил Чаршавски, делегат во Соборот на општините.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1771
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

360.

Врз основа на член 24 алинеја 6, а во врска со член 124 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Се разрешува од должноста секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ Живко Мартиновски, поради именување на друга должност.

За секретар на Општествено-политичкиот собор се именува:

Киро Михајловски, самостоен советник во Собранието на СРМ.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1770
26 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Павле Георгиевски, с. р.

361.

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за системот на цените и општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/88) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1984 ГОДИНА

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола на цените определување на највисоко ниво на цените на учебниците за основното и средното образование за 1984 година.

2. Постојните малопродажни цени на учебниците што се препечатуваат според издавачкиот план за учебната 1984/85 година можат да се зголемат, и тоа:

- за основното образование до 20,50%,
- за средното образование до 7,60%.

3. Организациите на здружениот труд се должни да ја известат Републиката заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовниците пред почетокот на применувањето на тие цени.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи и Одлуката за определување на највисоко ниво на цените на учебниците за основното и средното насочено образование во 1983 година („Службен весник на СРМ“, бр. 17/83).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1031/1
21 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

362.

Врз основа на член 12 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/83), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. На Работната организација „Просветно дело“ — Скопје ѝ се одобрува компензација на цената на учебниците за основното образование, издадени во 1984 година, во износ од 13.000.000 динари.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од Републичкиот буџет за 1984 година. Раздел 63, позиција 563.

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1061/1
21 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

363.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ бр. 48/74) и точката 4 од Финансискиот план на Фондот за 1984 година, Управниот одбор, на седницата одржана на 12 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТАВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ОД ОСТВАРЕНАТА КАМАТА ЗА НЕИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Средствата од договорената камата со Стопанската банка — Здружена банка — Скопје за неиско-

ристени средства на Фондот во функција на развојот на стопански недоволно развиените краишта се распределуваат за следните намени:

— 35,0 мил. динари ќе се употребат за отпис на редовна и затезна камата по неплатените достасани ануитети на организациите на здружениот труд по кредитите од Републичкиот фонд;

— 115,0 мил. динари ќе се употребат како учество на Републичкиот фонд во програмите за санација на одделни организации на здружениот труд во стопански недоволно развиените краишта и

— 100,0 мил. динари за учество во создавањето на стопанска и нестопанска инфраструктура во селските населби.

Член 2

Корисници на средствата од алинеја 1 од претходниот член ќе бидат организациите на здружениот труд од стопански недоволно развиените краишта кои на 30. IV. 1984 година имаат обврски за редовна и затезна камата по достасани, а неплатени ануитети.

Прегледот по корисници ќе го утврди Стопанска банка — Здружена банка — Скопје и за тоа ќе го извести Републичкиот фонд.

Член 3

Корисниците на средствата од алинеја 2 на членот 1 од оваа одлука ќе ги утврди Стопанска банка — Здружена банка — Скопје во согласност со Комисијата за развојни програми при Управниот одбор на Фондот.

При утврдувањето на непосредните корисници овластената банка ќе води сметка средствата да се доделат на организациите на здружениот труд за кои ќе се оцени дека со санационите програми се создаваат услови за консолидација на материјално-финансиското работење.

Средствата ќе треба да се стават на располагање на корисниците до крајот на месец јули 1984 година.

Член 4

Средствата од член 1 алинеја 3 ќе се користат за учество во создавање на стопанска инфраструктура и за адаптација на објекти за стопански цели, како и за учество во изградба на: локални патишта, училишен простор за основно образование, електрификација и ПТТ линии, амбулантно-поликлинички објекти и за довод на вода (водоводи) во населените места во центрите на општините.

Член 5

Распределбата на средствата од претходниот член по општини се врши според критериумите во член 6 и 10 од Одлуката за користење на средствата на Републичкиот фонд во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1984 година и тоа во следните износи:

— во мил. динари

Берово	3,8
Брод Македонски	8,1
Виница	4,0
Гостивар	12,5
Дебар	4,2
Демир Хисар	8,1
Кичево	9,0
Кратово	6,8
Крива Паланка	7,8
Крушево	3,8
Радовиш	4,6
Ресен	3,8
Струга	9,0
Тетово	14,5

Член 6

Средствата од претходниот член ќе можат да се користат како учество во висина до 50% од вредноста на инфраструктурните зафати во сите недоволно развиени општини, а во општините: Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка во кои е поизразена миграцијата, како и во граничните населби учеството од овие средства може да изнесува до 70%.

Член 7

Врз основа на намените утврдени со членот 4 од оваа одлука општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници на средствата.

Член 8

Користењето на средствата од оваа одлука ќе се врши преку овластената Стопанска банка — Здружена банка — Скопје преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд.

Овластената банка месечно ќе го известува Републичкиот фонд за динамиката на искористувањето на средствата.

Ако средствата се користат ненаменски или не се обезбедува учество од другите извори, Управниот одбор на Фондот ќе изврши прераспределба на овие средства.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 02-181/1

20 јуни 1984 година

Скопје

Претседател

на Управниот одбор на Фондот,
Павле Тасевски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 13/84, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги

Во член 1 наместо зборот „магнетски“ треба да стои зборот „магнетни“ и

во член 2, ред 4, наместо зборот „грамфонски“ треба да стои зборот „магнетни“.

Бр. 13-1603

23 мај 1984 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

245.

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОБРЗ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА И ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во член 16 од Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 22/81 и 5/83), се додава нов став 2 кој гласи:

„... Доколку позначајно застанува искористувањето на средствата и остварувањето на развојните програми, Управниот одбор на Републичкиот фонд ќе преземе мерки за надминување на овие состојби“.

Член 2

По членот 23 се додава нов член 23а кој гласи:
„За поддршка на помали инвестициони зафати и за реконструкција и модернизација на капацитетите во метало-преработувачката дејност и во електроиндустријата, како и за проширување на капацитетите чие зголемено производство во поголемиот дел ќе се остварува за извоз, учеството на средствата од Републичкиот фонд од претходниот член се зголемува за нови 10 процентни поени.“

За вложувањата во развојот на говедарството и овчарството, за набавка на земјоделска механизација, за преведување на неискористени земјоделски површини под култура и за набавка на пчелни сандаци, учеството од средствата на Републичкиот фонд во сите стопански недоволно развиени општини ќе изнесува до 45% од пресметковната вредност, а за Македонски Брод до 55%“.

Член 3

Текстот од член 24 се менува и гласи:

„Со цел да се поттикне интересот на организациите на здружениот труд од другите краишта на Републиката и вон неа да ги остваруваат развојните програми во стопански недоволно развиените краишта, учеството од претходниот член ќе се зголеми за 10 (десет) процентни поени.“

Зголемено учество од претходниот став ќе имаат сите организации на здружен труд кои ќе ја прошируваат стопанската активност со изградба на производствени и услужни капацитети во граничните населби на стопански недоволно развиените краишта“.

Член 4

По членот 24 се додава нов член 24а кој гласи:

„Во поддршка на инвестиционите зафати што се остваруваат со здружување на средствата од Фондот на федерацијата учеството на средствата на Републичкиот фонд ќе може да се зголеми до поповолната висина која се обезбедува со примена на утврдените проценти за учество од средствата од Фондот на федерацијата и Републичкиот фонд што се определени кога се врши кредитирање односно здружување.“

Горниот износ на средствата од Републичкиот фонд може да изнесува до 100 мил. динари, а одлуките ќе ги донесува Управниот одбор на Фондот по предлог на банките учесници на Договорот“.

Член 5

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници на Договорот:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Сојузот на синдикатите на Македонија,

Стопанската комора на Македонија,

Републичкиот фонд за неразвиени краишта,

Советот за истражувачки работи во рударството,

Собранието на општината Берово,

Собранието на општината Веница,

Собранието на општината Дебар,

Собранието на општината Кичево,

Собранието на општината Крушево,

Собранието на општината Радовиш,

Собранието на општината Струга,

Републичката конференција на ССРМ,

РК на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,

Задружниот сојуз на Македонија,

СИЗ за економски односи со странство,

Републичката самоуправни интересна заедница за патишта,

Собранието на општината Македонски Брод,

Собранието на општината Гостивар,

Собранието на општината Кратово,

Собранието на општината Крива Паланка,

Собранието на општината Ресен,

Собранието на општината Тетово,

Стопанска банка — Здружена
банка — Скопје,

Стопанска банка — Основна
банка — Куманово,

Југобанка — Основна банка
Скопје,

Стопанска банка — Основна
банка — Битола,

Стопанска банка — Основна банка
— Кичево,

Љубљанска банка — Основна
банка — Скопје

Основна земјоделска
банка — Скопје.

246.

Врз основа на член 30 и 31 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82 и 77/82) и член 31, 32 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија и Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: учесници во општествениот договор), склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој општествен договор поблиску се уредуваат висината, начинот и роковите за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија според движењето на номиналните лични доходи на работниците вработени во општествениот сектор на територијата на Републиката остварени во тековната година.

Член 2

Учесниците во овој општествен договор се согласни премино на усогласувањето на пензиите со порастот на номиналните лични доходи во тековната година, во смисла на член 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, да се врши постапно почнувајќи од 1984 година заклучно со 1986 година на следниов начин:

1. Во 1984 година пензиите ќе се усогласуваат:
— со вкупниот пораст на номиналните лични доходи во 1983 година утврден според службените статистички податоци со право на исплата од 1. I. 1984 година, и

— со најмалку 30 отсто од порастот на номиналните лични доходи во 1984 година, со право на исплата од 1. I. 1984 година.

2. Во 1985 година пензиите ќе се усогласуваат:
— со вкупниот пораст на номиналните лични доходи во 1984 година, со право на исплата од 1 јануари 1985 година, и

— со најмалку 60 отсто од порастот на номиналните лични доходи во 1985 година, со право на исплата од 1 јануари 1985 година.

3. Во 1986 година пензиите ќе се усогласуваат:
— со вкупниот пораст на номиналните лични доходи во 1985 година, со право на исплата од 1 јануари 1986 година, и

— со вкупниот пораст на номиналните лични доходи во 1986 година, со право на исплата од 1 јануари 1986 година.

Во текот на 1984, 1985 и 1986 година во рамките на политиката за развојот на пензиското и инвалидското осигурување и финансиските планови на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница), Собранието на Заедницата одлучува за аконтативно усогласување на пензиите според остварениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во првите три месеци и проценката за движењето на номиналните лични доходи до крајот на тековната година и тоа најмалку со 30 отсто во 1984 година, 60 отсто во 1985 година и со 100 отсто во 1986 година.

Член 3

Од 1 јануари 1987 година пензиите задолжително се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на работниците вработени во општествениот сектор на територијата на Републиката во тековната година, така што во почетокот на годината пензиите аконтативно се усогласуваат со остварениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во првите три месеци и проценката за движењето на номиналните лични доходи до крајот на годината.

Конечното усогласување на пензиите со порастот на номиналните лични доходи во претходната година се врши во почетокот на наредната година по објавувањето на службените статистички податоци за порастот на номиналните лични доходи во претходната година, со исплата на разликата за целата измината година доколку остварениот пораст на номиналните лични доходи е повисок од висината на аконтативно усогласените пензии.

Член 4

Усогласувањето на пензиите се врши со самоуправен општ акт на Заедницата.

Член 5

Учесниците во овој општествен договор се согласни, во смисла на член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, пензиите да се усогласуваат и врз основа на разликите што настануваат помеѓу нивото на пензиите остварени во одделни периоди.

Заедницата, по истекот на секој среднорочен плански период, ги разгледува и споредува пензиите остварени во поранешните среднорочни плански периоди со пензиите остварени во последниот среднорочен плански период и доколку се утврди застапување на пензиите остварени во поранешните плански периоди од најмалку 5 отсто, врши усогласување на пензиите остварени во различни периоди.

Усогласувањето на пензиите остварени во различни периоди се врши со споредување на соодносот на остварената пензија со номиналниот личен доход остварен во Републиката во годината што и претходи на годината во која се врши усогласувањето.

Начинот и висината на усогласувањето на пензиите остварени во различни периоди се врши со самоуправен општ акт на Заедницата во согласност со материјалните можности на Заедницата.

Член 6

Заради следење примената на овој општествен договор, информирање на учесниците во општествениот договор за резултатите на неговата примена, предлагање мерки за негово спроведување и толкување на неговите одредби, учесниците во општествениот договор се согласни да се формира координационен одбор што ќе го сочинуваат по еден претставник на секој од учесниците во општествениот договор.

Стручните, административните и други работи за координациониот одбор ги врши Стручната служба на Заедницата.

Член 7

Постапка за изменување и дополнување на овој општествен договор се покренува со писмен предлог на еден или повеќе од учесниците во општествениот договор, а изменувањето и дополнувањето се врши на начин и постапка како и за неговото склучување.

Член 8

Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците во општествениот договор.

Член 9

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

27 јуни 1984 година
Скопје

Учесници во општествениот договор:

1. Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Андон Мојсов, с. р.

2. Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
Илија Бошков, с. р.

3. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Чедомир Георгиевски, с. р.

4. Стопанската комора на Македонија,
Томислав Атанасовски, с. р.

5. Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Ристо Бунтевски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

247.

Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта — Скопје, на седницата одржана на 13 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А*)

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошниот текст патарина) за периодот од 12 месеци и тоа:

1. За товарни возила:

а) За товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

— со носивост до 3 тони — 1.671 динари за секој тон носивост;
— со носивост над 3 до 8 тони — 5.000 динари + 2.250 динари за секој тон носивост над 3 тони;
— со носивост над 8—10 тони — 16.250 динари + 2.425 дин. за секој тон носивост над 8 тони;
— со носивост над 10 тони 21.094 динари + 2.813 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон до полн тон — во износот определен за цел тон.

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кгр. — како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кг + 188 динари.

2. За автобуси, комбibusi и комбинирани возила (комби) за превоз на патници 188 динари за секое патничко седиште.

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината — 469 динари за секое возило.

4. За приклучни возила:

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки, наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

— носивост до 3 тони — 875 динари за секој тон носивост,
— носивост над 3 до 8 тони — 2625 динари + 1.234 динари за секој тон носивост над 3 тони,
— со носивост над 8 тони до 10 тони — 8.796 дин. + 1438 динари,
— со носивост над 10 тони — 12.421 дин. + 1828 динари за секој тон носивост — над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

б) За патнички автобуски приколки — 281 динари за секое патничко седиште.

в) За работни приколки 281 динари за секоја приколка, без оглед на тежината.

5. За влечни возила:

а) За трактори:

— до 18 kW (25 kS)	344
— над 18—29 kW (25—40 kS)	513
— над 29—46 kW (40—65 kS)	688
— над 46 kW (над 63 kS)	850

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 2406 динари.

Ако се регистрира само теглач не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица: 469 динари за секое возило.

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

— до 900 cm ³	394
— над 900 до 1350 cm ³	588
— над 1350 до 1800 cm ³	863
— над 1800 до 2500 cm ³	1.250
— над 2500 до 3150 cm ³	1.875
— над 3150 cm ³	2.700

*) Одлуката за давање согласност на оваа Одлука донесена од Собранието на СР Македонија на 26. VI. 1984 година објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 23/84.

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во висина од 1.563 динари, а такси возилата 3.500 динари.

9. За моторцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

	динари
— до 125 см ³	125
— над 125 до 250 см ³	181
— над 250 до 500 см ³	225
— над 500 до 1000 см ³	275
— над 1000 см ³	325

2) Имателите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување на барањето за регистрација односно за продолжување на регистрацијата на возилата и тоа во еднокретен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрацијата односно продолжувањето на регистрацијата.

По исклучок, автотранспортните организации на здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат во рати секои три месеци однапред во износ од една четврти на тој надоместок.

Органот на управата надлежен за внатрешни работи може да изврши регистрација на патничко моторно возило ако имателот на возилото поднесе потврда за платена прва рата на надоместокот за автотранспортните организации.

3) Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време покусо од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период.

4) Ако имателот на моторно возило или приклучно возило, возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето кај општинскиот орган на управата надлежен за финансии да бара враќање на платената патарина за сите преостанати цели месеци.

5) За отуѓено моторно возило или приклучно возило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа одлука, новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместоците за користење на јавните патисшта што се плаќаат на моторни и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 7/83).

7) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08/1-2161

13 декември 1983 година

Скопје

Претседател,

Саве Гацевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ

248.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, Собранието на СИЗ на културата на општината Карпош, на својата XIII-та седница, одржана на 19 јуни 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 1,16%“ се менува и гласи:

„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%“ и алинејата 2 „од личен доход од работен однос — 1,26%“ се менува и гласи:

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-28/1

19 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,

Вера Атанасовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
КИСЕЛА ВОДА

249.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Собранието на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, на својата XIII-та седница, одржана на 20 јуни 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 1,16%“ се менува и гласи:

„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%“ и алинејата 2 „од личен доход од работен однос — 1,26%“ се менува и гласи:

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-27/1

20 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,

Кирил Тодевски, с. р.

СОДРЖИНА		Страна
334.	Закон за изменување на Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	449
335.	Закон за дополнување на Законот за обезбедување средства за изградба на електроенергетски објекти — — — — —	450
336.	Одлука за разрешување и избор на судии на Стопанскиот суд на Македонија — — — — —	450
337.	Одлука за именување републички советници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	450
338.	Одлука за разрешување и избор на судии на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	450
339.	Одлука за разрешување и именување заменици јавни обвинители во Јавното обвинителство на Македонија — — — — —	451
340.	Одлука за разрешување и именување окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје — — — — —	451
341.	Одлука за утврдување висина на паричниот износ на наградата „Мито Хаџи Василев — Јасмин“ — — — — —	451
342.	Одлука за утврдување висина на паричниот износ на наградата „Климент Охридски“ — — — — —	451
343.	Одлука за утврдување висина на паричниот износ на наградата „11 Октомври“ — — — — —	452
344.	Одлука за разрешување и именување членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ — — — — —	452
345.	Одлука за бројот на членовите на Советот за општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	452
346.	Одлука за именување членови на Советот на општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	453
347.	Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство — — — — —	453
348.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошка клиника — Скопје — — — — —	454
349.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за детски болести — — — — —	455
350.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести во Скопје — — — — —	455
351.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за нефрологија — Скопје — — — — —	455
352.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје — — — — —	456
353.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на високообразовни организации — — — — —	456
354.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Економскиот институт во Скопје — — — — —	456
355.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — — — — —	456
356.	Одлука за запирање на извршувањето на Одлуката на Работничкиот совет на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје бр. 1043/XI/10 од 26 април 1984 година за утврдување на учеството на РО „Електромакедонија“ — Скопје во зголемената цена на електричната енергија и за пведување постапка за оценување на законитоста на истата — — — — —	457
357.	Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат на моторни и приклучни возила — — — — —	457
358.	Одлука за усвојување на Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	457
359.	Одлука за разрешување и избор на член на Комисијата за претставки и предлози — — — — —	458
360.	Одлука за разрешување и именување секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — —	458
361.	Одлука за определување на највисоко ниво на цените на учебниците за основното и средното образование во 1984 година — — — — —	458
362.	Одлука за компензација на цените на учебниците за основното образование — — — — —	458
363.	Одлука за распределба и користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта од остварената камата за неискористени средства на фондот во 1983 година — — — — —	458
	Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	459
	Општествени договори и самоуправни спогодби	
245.	Општествен договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	460
246.	Општествен договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	461
	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
	СКОПЈЕ	
247.	Одлука за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	462
248.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — —	463
249.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — —	463